

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА  
ЗА 2012 ГОДИНА

Советот за радиодифузија согласно законските надлежности кои произлегуваат од Законот за радиодифузната дејност (Сл весник на РМ бр.100/05) и согласно усвоениот план за работа за 2012 година го донесе приложениот финансиски план.

Во прилог Ви го доставуваме Годишниот финансиски план за 2012 година и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

#### А Планирани расходи

Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на Советот за радиодифузија за 2012 година изнесуваат 80.177.232,00 денари.

#### Расходна ставка 400-Потрошени материјали

Планираните финансиски средства се наменети за набавка на канцелариски материјали, за набавка на гориво и мазива, други потребни материјали, ситен инвентар, резервни делови и за потрошена вода и плаќање на комунална хигиена..

Вкупно планираниот износ износ е 1.844.000,00 денари.

#### Расходна ставка 401-Потрошена енергија

Планираните финансиски средства се наменети за наплата на електрична енергија и топлинска енергија. Висината на планираните средства е определена врз основа на просторот кој го поседуваме под закуп како и предвидените зголемувања на цените на наведените услуги.

Вкупно планираниот износ е 1.875.480,00 денари.

#### Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата

Предвидени се средства за редовно одржување и сервисирање на софтверската и хардверската опрема, за одржување на аудио, Тв и видео уредите-опрема за мониторинг на програмите, одржување на леките коли. и за интервенција на деовниот простор.

Вкупно се планирани средства во износ од 2.366,000,00 денари.

#### Расходна ставка 403-Други услуги

Предвидени се средства за одржување на работните простории копирање и печатарски услуги.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 460.000,00 денари.

#### Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги

Планираниот износ е за мобилна и фиксна телефонија, поштенски трошоци и останати транспортни услуги.

Вкупниот предвиден износ на овие трошоци изнесува 1.990.000,00 денари.

#### Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 650.000,00 денари

#### Расходна ставка 408-Наемнини

Вкупно предвидени средства изнесуваат 7.360.000,00 денари и се наменети за плаќање на наемнина за деловен простор во кој е сместен Советот за радиодифузија, како и изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и работилници.

#### Расходна ставка 409-Други материјални расходи

Вкупно планираните расходи на наведената позиција изнесуваат 735.000,00 денари. Планираните средства се наменети за набавка на стручна литература, списанија и весници, за судски и административни такси, за учество на семинари и технички преглед при регистрација на моторни возила..

#### Расходна ставка 410-Провизија за платен промет

За провизија за платен промет и банкарска провизија вкупно се предвидени средства во износ од 130.000,00 денари.

#### Расходна ставка 412-Премии за осигурување

Планирани средства во расходната ставка премии за осигурување се однесуваат на средства наменети за осигурување на опрема, осигурување на возила и за осигурување на деловниот објект.

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 250.000,00 денари

#### Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци

На овие расходни ставки се планираните трошоци во врска со предвидените патувања во земјата и странство

Вкупно планираниот износ изнесува 2.870.000,00 денари.

#### Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени

На наведената расходна ставка се планирани средства за исплати на надоместок за одвоен и живот, јубилејни награди и други надоместоци за вработените во вкупен износ од 331.000,00 денари.

#### Расходна ставка 416-Членарини

Вкупно предвидениот износ од 220.000,00 денари е наменет за плаќање на годишна членарина на Советот за радиодифузија во ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела) и во медитеранската асоцијација.

#### Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги

Во оваа група се предвидени средства за ангажирање на лица преку Агенција за вработување, за технички прием на реализираните проектите од јавен интерес, за ангажирање на експерти, адвокатски услуги, тим билдиг (обуки) и стручно усовршување на вработените, како и средства за истражување во врска со радиодифузната дејност и истражувања во врска со проектот Дигит ТВ, финасиран од средства од ИПА фондовите .

Вкупниот износ на предвидените средства за наведените расходи изнесува 8.455.000.000,00 денари.

#### Расходна ставка 418-Останати други расходи

Предвидени средства се наменети за ангажирање на надворешна ревизија, за државна ревизија, за систематски прегледи на вработените, за интернет и хостирање, за службени огласи и други трошоци.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 1.970.000,00 денари.

#### Расходна ставка 420-Средства за посебни намени

Предвидени средства во износ од 2.800.000,00 денари се наменети за национално кофинансирање на проект ИПА -2009 год, компонента 1, кој Советот за радиодифузија го има добиено во соработка со Агенцијата за електронски комуникации.

#### Расходна ставка 441-Средства за опрема

На наведената расходна ставка се планирани средства за набавка на информатичка опрема, набавка на друга канцелариска опрема и набавка на мебел.

Вкупниот предвиден износ е 1.315.000,00 денари

#### Расходна ставка 442-Други капитални средства

Планирани се средства за набавка на софтвери во вкупен износ од 1.200.000,00 денари.

#### Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати

На расходна ставка се планирани нето плати и надомести од плати за 15 членови на Советот, за постојните вработени во Советот, за три

апанажи за членови на Советот кои им е изминат мандатот и за планирани нови вработувања.

Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите.

Вкупниот предвиден износ на наведените расходи изнесува 43.296.252,00 денари.

#### Б Планирани приходи

Вкупно планираните приходи во Годишниот финансиски план за 2011 година изнесуваат 80.117.232,00 денари и тоа:

- Планиран приход од од радиодифузната такса 15.699.500,00 денари.
- Планиран приход од 41.075.108,00 од надоместокот за дозволи за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и сателитско емитување на програма ;
- Планиран приход од камати од 4.000.000,00 денари за 2012 година;
- Приход од средствата од ИПА програма на износ од 2.485.000,00 денари;
- 
- Пренесени средства од изминатата година во износ од 16.917.624,00 денари.

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА  
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
2012 ГОДИНА**

**А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	<b>80.117.232,00</b>
<b>400</b>	<u>Потрошени материјали</u>	<b>1.844.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	80.000,00
400003	Униформи обувки	120.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	600.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	420.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	224.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	250.000,00
400900	Потрошени резервни делови	150.000,00
<b>401</b>	<u>Потрошена енергија</u>	<b>1.875.480,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	852.480,00
401100	Потрошена топлинска енергија	1.023.000,00
<b>402</b>	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	<b>2.366.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	450.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	876.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	660.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	350.000,00
<b>403</b>	<u>Други услуги</u>	<b>460.000,00</b>
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	60.000,00
403400	Печатарски услуги	400.000,00
<b>404</b>	<u>Превозни транспортни услуги</u>	<b>1.990.000,00</b>
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	450.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	40.000,00
<b>405</b>	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	<b>650.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	650.000,00
<b>408</b>	<u>Наемнини</u>	<b>7.360.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	7.200.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	60.000,00
408500	Останати видови наемнини	100.000,00
<b>409</b>	<u>Други материјални расходи</u>	<b>735.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	340.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	55.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	60.000,00
<b>410</b>	<u>Провизија за платен промет</u>	<b>130.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	80.000,00
410200	Банкарска провизија	50.000,00
<b>412</b>	<u>Премии за осигурување</u>	<b>250.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	150.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	100.000,00
<b>413</b>	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	<b>2.870.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	50.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	400.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	950.000,00

413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	450.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	800.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	100.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>331.000,00</b>
414300	Надомест за одвоен живот	156.000,00
414800	Јубилејни награди	75.000,00
414900	Други надоместоци	100.000,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>220.000,00</b>
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>8.455.000,00</b>
417100	Договорни услуги	1.915.000,00
417400	Адвокатски услуги	120.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.670.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	4.750.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>1.970.000,00</b>
418800	Други расходи	1.970.000,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>2.800.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект	2.800.000,00
<b>441</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>1.315.000,00</b>
441000	Купување-набавка на намештај	500.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	450.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	365.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>1.200.000,00</b>
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.200.000,00
<b>460</b>	<b>Вкалкулирани плати</b>	<b>43.296.252,00</b>
460000	Нето плати и надомести на плати	28.959.953,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.646.312,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	7.793.325,00
460310	Придонес за вработување	519.555,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	3.160.626,00
460330	Придонес за професионално заболување	216.481,00

## Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	15.699.500,00
	Планирани приходи од дозволи	41.075.108,00
	Планиран приход од камати од тековната година	4.000.000,00
	Други приходи –Ипа програма	2.485.000,00
	Пренесен приход од минати години	16.917.624,00
	<b>Вкупно</b>	<b>80.117.232,00</b>

## ОБЈАСНУВАЊЕ-СООДНОС ПЛАНИРАНО 2011 ПОТРОШЕНО 2011 И ПЛАНИРАНО ЗА 2012 ГОДИНА

Во прилог Ви доставуваме појаснување на реализираните трошоци, како и остварените приходи со споредбена анализа на реализираниот во однос на планираниот износ за 2011 година, како и планираните приходи и расходи за 2012 година.

Врз основа на соодносот на вкупно планирано со реално оствареното може да се заклучи дека реализираните расходи се во помала висина од вкупно остварените приходи во 2011 година. Исто така реализираните расходи се во рамките на планираните износи, или пак во помал обем од планираниот износ.

Најголеми отстапувања во однос на планираното и реализираното во 2011 година има на следните позиции:

- на расходните ставки од групата потрошени материјали (400) се планирани средства во износ од 1.820.000,00 а вкупно се потрошени 1.113.779,00 денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;

- на расходните ставки од групата (402) инвестиционо одржување на средствата планираниот износ е 2.190.209,00 а вкупно се потрошени 535.973,00 денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;

- на расходните ставки од групата (413) дневници за службени патувања во земјата и странство имаме планиран износ од 2.641.840,00 денари, а вкупно се потрошени 1.688.375,00 денари;

- на расходната ставка Интелектуални и други услуги (417) беа планирани средства во износ од 6.487.000,00 денари , а се реализирани за наведената намена 4.707.505,00 денари Остапувањето во најголем дел се должи на некои истражувања кои се во врска со спроведување на проектос Дигит ТВ-ИПА компонента 2 кои наместо во 2011 година ќе се реализираат во 2012 година.;

- на расходна ставка од групата (42) средства за посебни намени се планирани средства во износ од 2.800.000,00 денари, кои воопшто не се исплатени. Овие средства преставуваат национално кофинансирање на проектот ИПА ТАИБ 2009;

- на расходните ставки Вкалкулирани плати (460) наместо планираниот износ од 37.034.316,00 денари се потрошени средства во износ 32.849.367,00 денари од причина што дел од планираните средства во Финансискиот план на Советот за 2011 година се книжени на друга позиција и тоа на позицијата 414900 во износ од 1.353.999,00 денари. Исто така не се реализирани ниту планираните вработувања за 2011 година.

Финансискиот план за 2012 година изнесува 80.177.232,00 денари. Ако се спореди со планираниот износ за 2011 година, износот на планирани средства е во повисок обем.

Висината на планираните средства односно зголемениот обем на неколку позиции произлегува од следните причини:



Зголемеиот износ на потрошена енергија ( електрична енергија и топлинска енергија) од причина што почнувајќи од 1 ноември 2011 година е зголемен просторот под закуп за 184 м2 канцелариски простор и 140 м2 подрумски простор. Од истата причина е зголемен и планираниот износ за закупнина на деловен простор.

Имаме зголемување на обемот на планираните средства на позициите за на групата 460 вкалкулирани плати во однос на претходниот период. Имено Советот со измените на Законот за радиодифузната дејност Службен весник на РМ бр.97/100 наместо 9 членови сега има 15 членови на Советот. Исто така на тројца членови на Советот им истекува мандатот, па се планирани средства за апанажа, како и за планирани нови вработувања во текот на 2012 година.

Останатите планирани износи на расходни позиции се движат во рамките на планираните и реализираните расходи во последните години.

Планирани и реализирани приходи и расходи во 2011 година како и планирано за 2012 година

**A РАСХОДИ**

Поставка	Расходи	Планирано 2011	Реализирано 2011	Планирано 2012
	Вкупно расходи	<b>76.132.420,00</b>	<b>61.500.421,00</b>	<b>80.177.232,00</b>
<b>400</b>	<b>Потрошени материјали</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.113.779,00</b>	<b>1.844.000,00</b>
400002	Ситен инвентар во употреба	80.000,00	8.159,00	80.000,00
400003	Униформи обувки	120.000,00	0,00,00	120.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	600.000,00	563.003,00	600.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	385.000,00	194.849,00	420.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	85.000,00	59.086,00	224.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	250.000,00	128.285,00	250.000,00
400900	Потрошени резервни делови	300.000,00	187.397,00	150.000,00
<b>401</b>	<b>Потрошена енергија</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.301.839,00</b>	<b>1.875.480,00</b>
401000	Потрошена електрична енергија	600.000,00	455.177,00	852.480,00
401100	Потрошена топлинска енергија	850.000,00	846.662,00	1.023.000,00
<b>402</b>	<b>Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b>2.190.209,00</b>	<b>535.973,00</b>	<b>2.366.000,00</b>
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	450.000,00	103.813,00	450.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	30.000,00	0,00,00	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	735.209,00	299.569,00	876.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	725.000,00	132.591,00	660.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	250.000,00	0,00	350.000,00
<b>403</b>	<b>Други услуги</b>	<b>500.640,00</b>	<b>380.074,00</b>	<b>460.000,00</b>
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	56.000,00	25.424,00	60.000,00
403400	Печатарски услуги	444.640,00	354.650,00	400.000,00
<b>404</b>	<b>Превозни транспортни услуги</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>1.863.354,00</b>	<b>1.990.000,00</b>
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	400.000,00	389.248,00	450.000,00

404600	Телефонски давачки, давачки за тел. и слично	1.750.000,00	1.453.278,00	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	40.000,00	20.828,00	40.000,00
<b>405</b>	<b>Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација</b>	<b>750.000,00</b>	<b>365.054,00</b>	<b>650.000,00</b>
405000	Издатоци за репрезентација	750.000,00	365.054,00	650.000,00
<b>408</b>	<b>Наемнини</b>	<b>6.059.215,00</b>	<b>5.837.817,00</b>	<b>7.360.000,00</b>
408000	Наемнина за користење градежни објекти	5.949.215,00	5.837.817,00	7.200.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	60.000,00	0,00	60.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00	0,00	100.000,00
<b>409</b>	<b>Други материјални расходи</b>	<b>6.915.000,00</b>	<b>6.129.292,00</b>	<b>735.000,00</b>
409000	Судски и административни такси	200.000,00	88.424,00	200.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	340.000,00	251.947,00	340.000,00
409200	Расходи за учество на семинар, советување и сл,	80.000,00	69.590,00	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	55.000,00	12.342,00	55.000,00
409500	Расходи за одржување на конгреси	6.240.000,00	5.706.989,00	60.000,00
<b>410</b>	<b>Провизија за платен промет</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>130.000,00</b>
410100	Провизија за платен промет	100.000,00	48.666,00	80.000,00
410200	Банкарска провизија	40.000,00	26.384,00	50.000,00
<b>412</b>	<b>Премии за осигурување</b>	<b>280.000,00</b>	<b>39.773,00</b>	<b>250.000,00</b>
412100	Премии за осигурување недвижности и права	80.000,00	3.218,00	150.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00	36.555,00	100.000,00
<b>413</b>	<b>Дневници за службени патувања и патни трошоци</b>	<b>2.641.840,00</b>	<b>1.688.375,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
413000	Дневница за службени патувања во земјата	50.000,00	0,00	50.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	343.120,00	290.013,00	400.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00	53.711,00	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	772.480,00	626.344,00	950.000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	470.000,00	314.613,00	450.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство	786.240,00	372.358,00	800.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	100.000,00	31.336,00	100.000,00
<b>414</b>	<b>Надоместоци на трошоци на работници и граѓани</b>	<b>396.000,00</b>	<b>1.520.444,00</b>	<b>331.000,00</b>
414300	Надомест за одвоен живот	196.000,00	143.567,00	156.000,00

414800	Јубилејни награди	100.000,00	22.878,00	75.000,00
414900	Други надоместоци	100.000,00	1.353.999,00	100.000,00
<b>415</b>	<b>Негативни курсни разлики</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>
<b>415000</b>	Негативни курсни разлики	0,00	111,00	0,00
<b>416</b>	<b>Членарини</b>	<b>220.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>220.000,00</b>
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00	123.500,00	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>417</b>	<b>Интелектуални и други услуги</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>4.707.505,00</b>	<b>8.455.000,00</b>
417100	Договорни услуги	3.872.000,00	3.366.254,00	1.915.000,00
417400	Адвокатски услуги	60.000,00	0,00	120.000,00
417500	Нотарски услуги	0,00	29.975,00,00	0,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	590.000,00	357.043,00	1.670.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	1.965.000,00	954.234,00	4.750.000,00
<b>418</b>	<b>Останати други расходи</b>	<b>1.693.200,00</b>	<b>937.790,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
418800	Други расходи	1.693.200,00	937.790,00	1.970.000,00
<b>42</b>	<b>Средства за посебни намени</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
420300	Други расходи за меѓ.соработка-Ипа проект	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>441</b>	<b>Средства за опрема</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.616.125,00</b>	<b>1.315.000,00</b>
441000	Купување-набавка на намештај	350.000,00	345.020,00	500.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	1.180.000,00	1.071.968,00	450.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	300.000,00	199.137,00	356.000,00
<b>442</b>	<b>Други капитални средства</b>	<b>735.000,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	735.000,00	415.200,00	1.200.000,00
<b>460</b>	<b>Вкалкулирани плати</b>	<b>37.034.316,00</b>	<b>32.849.367,00</b>	<b>43.296.252,00</b>
460000	Нето плати и нодомести на плати	25.221.380,00	22.001.556,00	28.959.953,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.349.957,00	1.978.402,00	2.646.312,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.326.269,00	5.912.905,00	7.793.325,00
460310	Придонес за вработување	428.541,00	394.182,00	519.555,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.533.803,00	2.398.029,00	3.160.626,00
460330	Придонес за професионално заболување	174.366,00	164.293,00	216.481,00

**Б ПРИХОДИ**

<b>Ставка</b>	<b>Приходи</b>	<b>Планирани приходи 2010</b>	<b>Остварени приходи во 2010</b>	<b>Планирани приходи за 2011 год.</b>
741	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	16.153.000,00	17.125.914,00	15.699.500,00
	Планирани приходи од дозволи	47.604.338,00	43.147.673,00	41.075.108,00
	Планиран приход од камати од тековната година	6.500.000,00	6.699.875,00	4.000.000,00
	Пренесени средства	4.500.000,00	0,00	16.917.624,00
	Други приходи- ИПА програма	1.375.072,00	307.999,00	2,485.000,00
	Вонредни приходи		30.267,00	
	<b>Вкупно</b>	<b>76.132.420,00</b>	<b>67.311.728,00</b>	<b>80.117.232,00</b>